

Насока за пополнување на податок за вредност на наменување во модулот ИЗВОЗ

1. Рубрика 22, се пополнува рачно во целост со сите податоци (вкупен износ на фактура, валута, курс и природа на трансакција).

2. Во првото наменување, во рубрика 44 “Приложени документи” во подрубриката “Вид на документ” се внесува ознаката INVA, додека во подрубриката “Документ/референтен број” се внесува вредноста на стоката за тоа наменување изразена во валута од рубриката 22.

Истиот начин се применува и за секое следно наменување.

Стоки и наименованија

Број на наименованија: 2

Опис на стоки: PALET

Бруто маса: 510

Нето маса: 510

Постапка на Зедницата/ Национална постапка: 000

Статистичка вредност на валута: MKD

Статистичка вредност на износ: 7404

Земја на потекло: MK

Регион на испраќање/ производство:

Приложени документи

Вид на документ: INVA

Документ/референтен број: 120 50

Претходни документи

Вид на претходен документ:

Референца на претходен документ:

Категорија на претходен документ:

Информации за задолжување

Број на наименование од претходен документ:

Количина од претходен документ:

- Притоа треба да се внимава збирот на внесените вредности во рубрика 44 на ниво на наимнуванија да биде еднаков на вкупниот износ на фактурата од рубрика 22. Кај царински декларации со едно наименование износот внесен во рубрика 44 треба да е еднаков на износот од рубрика 22.

Овој начин на пополнување на податоци за вредност на наименование (рубрика 42 од ЕЦД) во новиот систем ќе се применува се до добивање на нова насока од Царинската управа.